

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 4

Год. XXI

23 Март 2018 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

7-та седница

Совет на општина Василево

1. ЗАКЛУЧОК за престанок и верификација на мандат на член на Совет
.....03
2. ЗАКЛУЧОК за прифаќање на дадената и потпишаната свечена изјава на член на Советот на општина Василево.....04
3. Одлука за усвојување на Стручно мислење за спроведување на превентивна дезинсекција за спречување и сузбивање на вектор преносливите заболувања на територијата на општина Василево.....05
4. Одлука за давање на согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Југоисточен плански регион.....06
5. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2018 година.....08
6. Завршна сметка на Буџетот на општина Василево за 2017 година.....09
7. Заклучок за усвојување на Годишен извештај на општина Василево за 2017 година.....11
8. Заклучок за усвојување на Завршната сметка на ЈОУДГ „Прва Радост“ Василево за 2017 година.....12

9. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата и годишната сметка на ЛПКД,,Турија,, Василево за 2017 година.....13
10. Заклучок за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на Јавното претпријатие за комунални дејности „Турија,, Василево за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2017 година.....14
11. Заклучок за усвојување на Завршната сметка на ООУ „Атанас Нивичански,, Нова Маала за 2017 година.....14
12. Одлука за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственостна Општина Василево.....15
13. Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструктура воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект-индивидуална станбена куќа на к.п.бр.2061 во КО Василево.....17
14. Одлука за неодобрување на финансиски средства на Костаке Малинов од с.Нивичино.....17
15. Одлука за одбрување на финансиски средства на црквоното настојателство при храмот св.Теофил Струмички од с.Гечерлија.....18
16. Одлука за одбрување на финансиски средства на Диана Василева од с.Василево.....18
17. Одлука за неодобрување на финансиски средства на Хуманитарното здружение ДОСТ ЕЛИ од с.Банско.....19
18. Одлука за одбрување на финансиски средства на Ловечкото Друштво „ Беласица „ од Струмица.....19

Решенија од Градоначалникот

- 1.Решение бр.03/2018 за потреба од јавна набавка.....20
2. Решение бр.04/2018 за потреба од јавна набавка.....21
3. Решение бр.05/2018 за потреба од јавна набавка.....21

* * *

гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за престанок и верификација на мандат на член на Совет,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година.**

Бр.08-399/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 155 од Изборниот законик ("Сл. весник на РМ" бр.32/2014) член 46 став 1 алинеја 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02), член 21 од Статутот на општина Василево ("Сл.гласник на општина Василево " бр. /03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на седницата одржана на ден 20.03.2018 год. донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ПРЕСТАНОК И ВЕРИФИКАЦИЈА НА
МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СОВЕТ

1. На Сандра Илиева и престанува мандатот член во Советот на општина Василево, поради поднесена оставка.

2. Мандатот член на Совет му престанува од 20.03.2018 год.

3. Се верификува мандатот на членот на Советот на општина Василево Атанас Ристов.

4. Мандатот на именованиот ќе трае до завршувањето на мандатот на Советот.

Бр.08-399/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Василево"

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Бр.08-400/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за прифаќање на дадената и потпишаната свечена изјава на член на Советот на општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година.**

Бр.08-400/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) член 20 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) Советот на општина Василево на својата седница одржана на ден 20.03.2018 година го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

за прифаќање на дадената и потпишаната свечена изјава на член на Советот на општина Василево

Член 1

Со овој Заклучок се прифаќа дадената и потпишана свечена изјава на член на Советот на општина Василево Атанас Ристов.

Член 2

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за усвојување на Стручното мислење за спроведување на превентивна дезинсекција за спречување и сузбивање на вектор преносливите заболувања на територијата на општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година.**

Бр.08–401/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен гласник на ОВ„, бр.5/02)и член 21 став1 од Статутот на општина Василево - („Службен гласник на ОВ„, бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата редовна седница ја донесе следната ,

ОДЛУКА

за усвојување на Стручното мислење за спроведување на превентивна дезинсекција за спречување и сузбивање на вектор преносливите заболувања на територијата на општина Василево

Член 1

Се усвојува **Стручното мислење** за спроведување на превентивна дезинсекција за спречување и сузбивање на вектор

преносливите заболувања на територијата на општина Василево изработено од ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-401/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година.**

Бр.08–402/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 34 од Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/03) и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница ја донесе следната

Одлука за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево

Член 1

Со оваа Одлука се врши отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево.

Член 2

Отписот и расходувањето на основните средства и ситен инвентар се врши на предлог на Комисијата за вршење на попис на основните средства и ситен инвентар за 2018 година, поради нивна дотраеност или неупотребливост.

Член 3

Бројот и видот на отпишаните и расходуваните основни средства и ситен инвентар се утврдува по спецификација, која е составен дел на оваа Одлука.

Член 4

Отпишувањето и расходувањето на основните средства и ситниот инвентар ќе го врши Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево.

Член 5

Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево ќе врши увид во фактичката состојба на основните средства и ситниот инвентар кои се предлагаат за отпишување и расходување.

Комисијата ќе утврди како да се постапи понатаму со отпишаните и расходуваните основни средства и ситен инвентар (дали истите да се отуѓат по пат на продажба, се употребат за друга намена за потребите на Општината или се уништат и исфлат на отпад).

За својата работа Комисијата е должна да состави Записник и истиот да го достави до Градоначалникот на општина Василево.

Член 6

Донесување на ова Одлука ќе значи:

- право на евидентирање на паричната вредност која би се стекнала со евентуална продажба на некои основни средства и ситен инвентар и на основните средства и ситен инвентар што општината ќе ги употребува за друга намена за свои потреби во Буџетот на општина Василево и
- право на отпишување на утврдената вредност на основните средства кои ќе се уништат и фрлат во отпад од Буџетот на општина Василево.

Правото на евиденција и отпишување на паричната вредност ќе ја спроведе Одделението за финансиски прашања на општина Василево.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Василево”

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев

Бр.08-402/1 Совет на општина Василево
21.03.2018г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за проширување на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2018 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година**.

Бр.08-403/2 Општина Василево
21.03.2018г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р.

Врз Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), член 21 став 1 точка 4 од Статутот на општина Василево (Сл.гласник на Општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10) Советот на Општина Василево на 07-та седница одржана на 20.03.2018 година, донесе

ОДЛУКА

За проширување на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2018 година

Член 1

Со ова предлог одлука се врши проширување на средствата во Буџетот на општина Василево за 2018 година на следниот начин:

Програма Потставка	Самофина.	Дотации	Донации	Кредити
Се зголемуваат приходите на следните потставки				
ЈД0 Изградба и реконструкција на локални Патишта и улици				
754 111 Други домашни задолжувања 1.700.000		0	0	0
и се распоредуваат на следните расходни потставки				
ЈД0 Изградба и реконструкција на локални Патишта и улици				
482 120 Изградба на улици, патишта и улица 1.700.000		0	0	0
0		0	0	0

Бр.08-403/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Завршната сметка** на Буџетот на општина Василево за 2017 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година**

Бр.08-404/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.”број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07 и 156/09), како и според член 21 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.10/2006 година), Советот на Општина Василево на 07-та седница одржана на 20.03.2018 година, донесе

**ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО ЗА 2017 ГОДИНА**

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2017 година изнесуваат:

	Планирани	Реализирани
<i>Вкупни приходи</i>	224.730.600	140.443.324
– даночни приходи	20.990.000	12.760.974
– неданочни приходи	6.860.600	4.681.290
– капитални приходи	38.210.252	783.861
– приходи од дотации	60.150.000	59.852.004
– трансфери	70.174.748	51.811.878
– донации	18.345.000	10.553.317
<i>Вкупни расходи</i>	218.330.600	138.399.024
- утврдени намени	224.730.600	138.399.024
- резерви	0	0
Дефицит		2.044.300
Финансирање		-2.044.300
<u>Прилив</u>		1.461.946
- приливи од домашен заем		4.288.112
- приливи од странски заем		
- депозити		-2.826.166
Одлив (отплата на главнина)	6.400.000	3.506.246

Член 2

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Василево на 31.12.2017 година изнесува 4.865.503 а по буџети изнесува

-Салдо на 31-12-2017

4.865.503 денари

Салдо основен буџет	2.304.737 денари
Салдо буџет дотации	1.266.662 денари
Салдо буџет самофинасирачки активности	1.292.067 денари
Салдо буџет донации	2.037 денари
Салдо буџет кредити	0 денари

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од 2.304.737 денари се пренесува како прилив на основниот буџет на општина Василево за 2018 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во износ од 1.266.662 денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина Василево за 2018 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинасирачки активности во износ од 1.292.067 денари се пренесува како приход на буџетот на самофинасирачки активности на општина Василево за 2018 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во износ од 2.037 денари се пренесува како прилив на буџетот на донации на општина Василево за 2018 година

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи:

Член 4

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2017 година се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени.

Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2017 година ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

Бр.08-404/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

* * *

гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Годишен извештај на општина Василево за 2017 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година**

Бр.08–405/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 34 став 2 алинеја 4 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04 и

67/07) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна одржана седница на 20.03.2018 година ја донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот извештај на општина Василево за 2017 година

1.Се усвојува Годишниот извештај на општина Василево за 2017 година.

2.Составен дел на овој заклучок е Годишниот извештај на општина Василево за 2017 година.

3.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во “Службени гласник на Општина Василево

Бр.08-405/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот за усвојување на Завршната сметка ЈОУДГ „Прва Радост“ Василево за 2017 година,**

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година**

Бр.08-406/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Бр .08-406/1
Василево
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина

Претседател,
Крсте Панев с.р.

* * *

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), и член 22 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Завршната сметка ЈОУДГ „Прва Радост“ Василево за 2017 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за давање согласност на Извештајот за работа и годишната сметка на ЈП “Турија” Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година**

Бр.08-407/1
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Р.М.“ бр 38/96) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Извештајот за работа и годишната сметка на ЈП “Турија” Василево

1. Советот на општина Василево дава согласност на Извештајот за работа и годишната сметка на ЈП Турија Василево за 2017 бр. 03-133/3 од 27.02.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Василево.

Бр.08-407/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево

(“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2017 година на Управниот одбор на ЈП “Турија” Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година**

Бр.08–408/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.“ бр 5/02), член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Р.М.“ бр 38/96) и член 21 точка 29 од Статутот на Општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК
за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2017 година на Управниот одбор на ЈП “Турија” Василево

1. Советот на општина Василево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансискиот извештај за 2017 година бр. 02-134/1 од 27.02.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се

објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.08-408/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), член 126 точка 1 алинеја 6 од Законот за основно образование (сл.весник на РМ бр.103/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/12,100/12) и член 22 точка 29 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Завршната сметка на ООУ "Атанас Нивичански" Нова Маала за 2017 година

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на Завршната сметка на ООУ „Атанас Нивичански,, Нова Маала за 2017 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година.**

Бр.08-409/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од

2. Се усвојува Завршната сметка на ООУ "Атанас Нивичански" Нова Маала за 2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.08-409/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година.**

Бр.08–410/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

Врз основа на член 34 од Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/03) и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево” бр. 04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница ја донесе следната

**Одлука
за отпис и расходување на основни
средства и ситен инвентар
сопственост на Општина Василево**

Член 1

Со оваа Одлука се врши отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на Општина Василево.

Член 2

Отписот и расходувањето на основните средства и ситен инвентар се врши на предлог на Комисијата за вршење на попис на основните средства и ситен инвентар за 2018 година, поради нивна дотраеност или неупотребливост.

Член 3

Бројот и видот на отпишаните и расходуваните основни средства и ситен инвентар се утврдува по спецификација, која е составен дел на оваа Одлука.

Член 4

Отпишувањето и расходувањето на основните средства и ситниот инвентар ќе го врши Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево.

Член 5

Комисијата за вршење на отпис на основните средства и ситен инвентар сопственост на општина Василево ќе врши увид во фактичката состојба на основните средства и ситниот инвентар кои се предлагаат за отпишување и расходување.

Комисијата ќе утврди како да се постапи понатаму со отпишаните и расходуваните основни средства и ситен инвентар (дали истите да се отуѓат по пат на продажба, се употребат за друга намена за потребите на Општината или се уништат и исфлат на отпад).

За својата работа Комисијата е должна да состави Записник и истиот да го достави до Градоначалникот на општина Василево.

Член 6

Донесување на ова Одлука ќе значи:

- право на евидентирање на паричната вредност која би се стекнала со евентуална продажба на некои основни средства и ситен инвентар и на основните средства и ситен инвентар што општината ќе ги употребува за друга намена за свои потреби во Буџетот на општина Василево и
- право на отпишување на утврдената вредност на основните средства кои ќе се уништат и фрлат во отпад од Буџетот на општина Василево.

Правото на евиденција и отпишување на паричната вредност ќе ја спроведе Одделението за финансиски прашања на општина Василево.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Василево“

Бр.08-410/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

О Д Л У К А

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструктура воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект-индивидуална станбена куќа на к.п.бр.2061 во КО Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година.**

Бр.08-411/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

Врз основа на член 4 став 1 од законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“бр.23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13; 44/14; 115/14; 199/14;124/15 и 129/15)и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичко-планската документација („Сл.весник на РМ“бр.56/11) и член 21 од Статутот на општина Василево, Советот на општина Василево ја донесе следната:

За утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструктура воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект-индивидуална станбена куќа на к.п.бр.2061 во КО Василево

Член 1

Се утврдува потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура или сообраќајната инфраструктура воопшто нема да се предвиди и вклопување на бесправниот објект-индивидуална станбена куќа на к.п.бр.2061 во КО Василево со право на користење на барателот на легализацијата на бесправниот објект лицето Блажо Глигоров од с.Василево.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.08-411/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за неодобрување на финансиски средства на Костаке Малинов од с.Нивичино,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година.**

Бр.08–412/2 Општина Василево
21.03.2018г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 20.03.2018 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за неодобрување на финансиски средства на Костаке Малинов од с.Нивичино

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево не одобрува финансиски средства на Костаке Малинов од с.Нивичино.

член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-412/1 Совет на општина Василево
21.03.2018г. Претседател,
Василево Крсте Панев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за одобрување на финансиски средства на црковното настојателство при храмот св.Геофил Струмички од с.Гечерлија,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година.**

Бр.08–413/2 Општина Василево
21.03.2018г. Градоначалник
Василево Марјан Јанев с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 20.03.2018 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на црковното настојателство при храмот св.Геофил Струмички од с.Гечерлија

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од **10.000,00** денари на црковното настојателство при храмот св.Геофил Струмички од с.Гечерлија.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на црковното настојателство при храмот св.Геофил Струмички од с.Гечерлија за изградба на гробишта во с. Гечерлија.

член3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2018 година

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-413/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за одобрување на финансиски средства на Диана Василева од с.Василево,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година.**

Бр.08-414/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево “ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 20.03.2018 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Диана Василева од с.Василево

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од **7.000,00** денари на Диана Василева од с.Василево.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Диана Василева од с.Василево за основни животни потреби.

член3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2018 година

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-414/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за неодобрување на финансиски средства на Хуманитарното здружение ДОСТ ЕЛИ од с.Банско,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година.**

Бр.08-415/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21

став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 20.03.2018 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за неodobрување на финансиски средства на Хуманитарното здружение ДОСТ ЕЛИ од с.Банско

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево не одобрува финансиски средства на Хуманитарното здружение ДОСТ ЕЛИ од с.Банско.

член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-415/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за одобрување на финансиски средства на Ловечкото Друштво „Беласица“, од Струмица,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **20.03.2018 година.**

Бр.08-416/2
21.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 20.03.2018 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Ловечкото Друштво „Беласица“, од Струмица

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од **6.000,00** денари на Ловечкото Друштво „Беласица“, од Струмица.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Ловечкото Друштво „Беласица“, од Струмица за организирање на традиционалната Ловечка вечер во ресторанот Вила Парк во Струмица.

член3

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2018 година

член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-416/1
21.03.2018г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Крсте Панев с.р.

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од

Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ ,, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ БР.03/2018
за потреба од јавна набавка**

член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на услуги за осигурување на имотот на општина Василево, имотот на ООУ Гоце Делчев с. Василево, имотот на ООУ Атанас Нивичански с.Нова Маала и имотот на ЈОУДГ „Прва радост“ Василево за период од 1 (една) година.

Член 2

Набавката ќе се спроведе постапка со барање на прибирање на понуди со објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во согласност со Законот за јавни набавки – Пречистен текст („Службен весник на РМ,, бр.27/16).

член 3

Проценетата вредност на набавката е 354.000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2018 година.

член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со:

- Најниска цена.

член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

член 6

Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Буџетот на општина Василево

член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Блажо Стоилков - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова - зам.член;
- Симона Шонтевска -член;
- Сузана Велкова –зам.член.

член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

20.03.2018г.
Василево

Градоначалник
Марјан Јанев с.р

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ ,, бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ ,, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ БР.04/2018
за потреба од јавна набавка**

член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на услуги за подготовка на техничка документација за изградба на детска градинка во с.Ангелци општина Василево

Член 2

Набавката ќе се спроведе постапка со барање на прибирање на понуди со објавување на оглас преку ЕСЈН и завршува со електронска аукција во согласност со Законот за јавни набавки – Пречистен текст („Службен весник на РМ,, бр.27/16).

член 3

Проценетата вредност на набавката е 236.000 денари со ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2018 година.

член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со:

- Најниска цена.

член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

член 6

Средствата за реализација на набавката се обезбедени од Буџетот на општина Василево

член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Блажо Стоилков - зам. претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Убавка Стојчева - член;
- Соња Иванова - зам. член;
- Симона Шонтевска - член;
- Сузана Велкова - зам. член.

член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–348/1
08.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р

Градоначалникот на општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ „ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 160/13, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 38 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ „ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

РЕШЕНИЕ БР.05/2018 за потреба од јавна набавка

член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка за градежни работи за реконструкција на дел од улица од пошта до повеќенаменско игралиште во Василево.

Член 2

Набавката ќе се спроведе според процедурите за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка..

член 3

Проценетата вредност на набавката е 5,637,412 денари без ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2018 година.

член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со:

- Најниска цена.

член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

член 6

Средствата за реализација се преку проектот за подобрување на општинските услуги – МСИП во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции се обезбедени од светската банка.

член 7

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ристо Михаилов - претседател;
- Блажо Стоилков - зам. претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Бранко Андонов - член;
- Соња Иванова - зам. член;
- Симона Шонтевска - член;
- Сузана Велкова - зам. член.

член 8

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

Бр.09–385/1
19.03.2018г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Марјан Јанев с.р